

Државната комисија за жалби по јавни набавки во состав: Маја Малахова – претседател, Елита Шуки – заменик претседател, Сузана Раваноска – член и Томо Томовски – член, врз основа на член 200 од Законот за јавните набавки постапувајќи по жалбата на „МОТИВ ПЛУС КОНСАЛТИНГ“ ДООЕЛ Скопје, наш број 08-351/1 од 28.05.2018 година, изјавена против Одлуката за избор на најповолна понуда бр.02-453/5 од 07.05.2018 година донесена по Огласот за доделување на договор за јавна набавка согласно член 17 став 1 и 2 алинеја 2 за набавка на услуги – интелектуални услуги на договорниот орган Универзитет „Св.Климент Охридски“ Битола, Економски факултет Прилеп, врз основа на член 220 став (2), а во врска со член 221 од Законот за јавните набавки (Службен весник на Република Македонија бр.27/2015 и бр.78/2015, 192/2015, бр.27/2016, бр.120/2016, бр.165/2017 и 83/2018), на 26^{-та} Седница одржана на ден 06.06.2018 година го донесе следното:

ЗАКЛУЧОК

1. СЕ ЗАПИРА постапката по жалбата на жалителот „МОТИВ ПЛУС КОНСАЛТИНГ“ ДООЕЛ Скопје изјавена против Одлуката за избор на најповолна понуда бр.02-453/5 од 07.05.2018 година донесена по Огласот за доделување на договор за јавна набавка согласно член 17 став 1 и 2 алинеја 2 за набавка на услуги – интелектуални услуги на договорниот орган Универзитет „Св.Климент Охридски“ Битола, Економски факултет Прилеп.

2. Против овој Заклучок не е дозволена посебна жалба.

Образложение

Договорниот орган Универзитет „Св.Климент Охридски“ Битола, Економски факултет Прилеп спровел постапка за јавна набавка со Оглас за доделување на договор за јавна набавка согласно член 17 став 1 и 2 алинеја 2 за набавка на услуги – интелектуални услуги и донел Одлука за избор на најповолна понуда бр.02-453/5 од 07.05.2018 година.

Незадоволен од Одлуката за избор на најповолна понуда бр.02-453/5 од 07.05.2018 година, жалба до Државната комисија изјави економскиот оператор „МОТИВ ПЛУС КОНСАЛТИНГ“ ДООЕЛ Скопје во која наведува дека договорниот орган извршил погрешна евалуација на понудите.

Во одговорот на жалбата бр.03-681/2 од 04.06.2018 година, договорниот орган наведува дека согласно член 221 став 1 од Законот за јавните набавки ја

уважил жалбата на жалителот и донел Одлука за поништување на постапката која ја доставил на сите учесници во постапката.

Оттука, Државната комисија разгледувајќи ги доставените писмени докази, како и наводите на двете страни, утврди дека договорниот орган постапил согласно со одредбите од член 221 од Законот за јавните набавки кој предвидува: „1) Ако договорниот орган по приемот на жалбата, најде дека истата е делумно или во целост основана, може постојната одлука да ја стави вон сила, односно да донесе нова одлука, или да ја поништи постапката за доделување на договор за јавна набавка, да го исправи дејствието, да го преземе дејствието што го пропуштил или да спроведе нова постапка за доделување на договор за јавна набавка, со известување на учесниците во постапката на начин пропишан со овој закон, во рок од пет дена од приемот на жалбата. 2) Против новата одлука, дејствие или пропуштање за преземање дејствие, подносителот на жалбата има право на жалба под условите предвидени со овој закон“ и 3) Договорниот орган кој ги користи овластувањата пропишани со овој член, должен е за тоа да ја извести Државната комисија со доставување на новата одлука, односно докази за доставување на истата на жалителот.

Со оглед на фактот што договорниот орган постапил согласно со член 221 од Законот за јавните набавки, Државната комисија за жалби по јавни набавки донесе заклучок со кој се запира постапката по жалбата на жалителот „МОТИВ ПЛУС КОНСАЛТИНГ“ ДООЕЛ Скопје.

Бр.08-351/5
06.06.2018 год.
С к о п ј е

**ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Маја Малахова**

Доставено до:

- Архива;
- Универзитет „Св.Климент Охридски“ Битола, Економски факултет Прилеп ул. „Марксова“ бр.133 Прилеп
- „МОТИВ ПЛУС КОНСАЛТИНГ“ ДООЕЛ Скопје ул.„Клепа“ 5/10 Скопје